

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување Скопје
Одбор на директори
Бр.0202 – 59/2
10.03.2025

УСЛОВИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА ЗА АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО

ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

член 1

Изразите употребени во овие услови го имаат следното значење:

- 1.Осигурувач – Кроација Осигурување АД - Друштво за неживотно осигурување Скопје;
- 2.Договорувач на осигурување – лице кое со осигурувачот склучува договор за осигурување;
- 3.Осигуреник - лице, чиј имот е осигуран и на кого му припаѓаат правата од осигурувањето;
- 4.Сума на осигурување – износ на кој имотот односно имотниот интерес е осигуран;
- 5.Премија – износ кој се задржува, односно плаќа за осигурување по договорот за осигурување;
- 6.Полиса - документ на договорот за осигурување;
- 7.Лист на покритие - потврда за осигурување која привремено ја заменува полисата;
- 8.Апарат за домаќинство-, телевизиски и аудио уреди, бела техника и компјутерски уреди, клима уреди;
9. Основна гаранција од страна на производителот- законски задолжителна или со други прописи регулирана гаранција од страна на производителот на апарат за домаќинство, односно продавачот на апаратот за домаќинство со која се обезбедува отстранување на недостатоците, замена на апаратите за домаќинство, враќање на купопродажните средства или друг начин на заштита на потрошувачот, во случај да апаратот за домаќинство не работи исправно или ги нема карактеристиките наведени во гаранцијата или рекламниот материјал, во случај на предизвикана штета или расипување на апаратот за домаќинство, предизвикани од грешка во планирањето, материјалот или изработката, грешка во пресметката, услугата за поправка и/или предизвикана штета или уништување.
10. Партнер- правно лице кое се занимава со трговија на апарати за домаќинство кое со осигурувачот има склучено соодветен договор.
11. Контакт центар – организациска единица на осигурувачот која осигуреникот, треба да ја контактираат при настанување на осигурен случај.

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

член 2

- (1) Договор за осигурување на имотот може да склучи лице кое има интерес да не настане осигурен случај, затоа што би претрпел некоја материјална загуба.
- (2) Договор за осигурување е склучен кога договорувачот ќе ја потпише полисата за осигурување или листот на покритие (потврда за осигурување).
- (3) Усната понуда направена до осигурувачот за склучување на договор за осигурување не ги обврзува ниту понудувачот, ниту осигурувачот.

ПОЛИСА И ЛИСТ НА ПОКРИТИЕ

член 3

- (1) Во полисата за осигурување мора да бидат наведени: договорните страни, осигурениот предмет, ризикот опфатен со осигурувањето, траењето на осигурувањето и периодот на покритие, сумата на осигурување или дека осигурувањето е неограничено, премијата или придонесот, датумот на издавањето на полисата и потписи на договорните страни.
- (2) Полисата за осигурување може да биде привремено заменета со лист на покритие, во која се внесуваат суштествените состојки на договорот.

(3) Осигурувачот е должен да го предупреди договорувачот на осигурувањето дека условите за осигурувањето се составен дел на договорот и да му го предаде нивниот текст, ако тие Услови не се отпечатени на самата полиса.

(4) Извршувањето на обврските од став 3 мора да биде констатирано на полисата.

(5) Во случај на несогласување на некоја одредба од членовите од условите за осигурување и некоја одредба од полисата, ќе се примени одредбата од полисата, а во случај на несогласување на некоја печатена одредба во полисата и некоја нејзина ракописна одредба ќе се применува оваа последнава.

ПРИМЕНА НА УСЛОВИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

член 4

(1) Овие Услови се применуваат за осигурување на апарати за домаќинство и нудат покритие на продолжена гаранција после истекување на рокот на основната гаранција на производителот.

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ

член 5

(1) Предмет на осигурување може да биде исклучиво нов апарат за домаќинство купен кај партнерот.

(2) При купување на поединечни компоненти од апарати за домаќинство, осигурувањето важи исклучиво за поединечно купените компоненти.

(3) Предмет на осигурување не се и не можат да бидат ни кога нивната вредност е вклучена во вредноста на апаратите за домаќинство:

1) дополнително вградени делови кои не се декларирани од страна на производителот,

2) потрошен материјал како што се: филтри, каиши, гумени или синтетички облоги, четкичи, средства за изолација на топлина и заптивање, батерии.

ОСИГУРАНИ ОПАСНОСТИ

член 6

1) Согласно овие услови за продолжена гаранција на апарати за домаќинство, осигурувачот има обврска да ги надомести трошоците настанати во случај на штета на апаратите за домаќинство а според условите на основната гаранција во времетраењето на продолжениот гаранциски период, по истекот на основниот гаранциски период на производителот.

2) Осигурувачот има обврска исклучиво доколку штетата на апаратите за домаќинство после истекот на основната гаранција биде предизвикана поради грешка во изработката, недостаток во материјалите или во калапот, грешка на производителот во пресметката, сервисирањето или склопувањето и/или за штетата или уништувањето кои се покриени со основната гаранција.

3) Осигурувачот во никој случај нема обврска за штети или уништување на апаратите за домаќинство настанати во времетраење на основната гаранција.

ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОКРИТИЕ

член 7

(1) Важноста на осигурителното покритие и обезбедувањето на услуги согласно овие услови за осигурување е на територија на Р. С. Македонија.

ПОЧЕТОК И КРАЈ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ

член 8

(1) Покритието на продолжената гаранција за осигурениот апарат за домаќинство почнува да важи по истек на 24-тиот час од денот на престанок на важноста на основната гаранција на производителот, а престанува да важи по истекот на 24-тиот час од денот кој во полисата е наведен како датум на престанок на осигурувањето.

(2) Без оглед на договорениот период на важење на осигурувањето, осигурителното покритие по овие услови престанува во случај на:

1) целосна штета на предметот на осигурување.

Како целосна штета се смета штета настаната на осигурениот апарат за домаќинство кога трошоците за поправка на истиот ја надминува вредноста на осигурениот апарат за домаќинство,
2) прекин на основната гаранција од производителот.

СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ И ВРЕДНОСТ НА ОСИГУРАНИОТ ПРЕДМЕТ

член 9

- (1) Сума на осигурување за апарати за домаќинство претставува новонабавната вредност на апаратот за домаќинство според фактура односно фискална сметка. Сумата на осигурување претставува износ на максималната обврска на осигурувачот.
- (2) Вредноста на осигурениот предмет – апарат за домаќинство, претставува новонабавната вредност на апаратот за домаќинство, намалена за износот на почетното амортизирање (техничко и економско).
- (3) Амортизационите стапки со кои се пресметува процентот на амортизираноста на апаратот за домаќинство изнесуваат 1% месечно сметано од денот на купување на апаратот (пример за 25-тиот месец од купувањето на апаратот процентот на амортизираност изнесува 25% додека за 60-тиот месец од купувањето на апаратот процентот на амортизираност изнесува 60%).

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

член 10

- (1) Договорувачот на осигурувањето е должен да ја плати премијата на осигурувањето, но осигурувачот е должен да ја прими уплатата на премијата од секое лице кое има правен интерес таа да биде платена.
- (2) Премијата се плаќа во договорените рокови, а ако треба да се исплати одеднаш, се плаќа при склучување на договорот.
- (3) На износот на премијата што се плаќа во договорени рокови може да се пресмета и наплати договорена камата.
- (4) Ако договорувачот на осигурувањето не ја плати премијата во договорениот рок, осигурувачот може, покрај главницата, да му пресмета и затезна камата.
- (5) Место на плаќање на премијата е местото во кое договорувачот на осигурувањето има свое седиште односно живеалиште, ако со договорот не е определено некое друго место.

ОБВРСКА НА ОСИГУРЕНИКОТ КОГА ЌЕ НАСТАНЕ ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ

член 11

- (1) Кога ќе настане осигурен случај врз основа на кој се бара надомест од осигурувањето, осигуреникот е должен да постапи на овој начин:
 - 1) веднаш да превземе сè што е во негова можност за да ги ограничи неговите штетни последици и при тоа да се придржува кон упатствата што му ги дал осигурувачот или неговиот претставник;
 - 2) да го извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 3 дена од кога дознал;
 - 3) што порано, а најдоцна во рок од 3 дена, писмено да ја потврди пријавата направена усно, телефонски, преку електронска пошта или на било кој друг сличен начин;
 - 4) веднаш по настанувањето на осигурениот случај, ако е тоа можно, односно кога тоа приликите го дозволуваат, да се поднесе на осигурувачот попис на уништените, односно оштетените предмети со приближно назначување на нивната вредност;
- (2) Осигуреникот е должен, независно од рокот во кој ја поднел пријавата за штетата, на претставникот на осигурувачот да му ги даде сите податоци и други докази потребни за утврдување на причината, обемот и висината на штетата. Осигурувачот, исто така, може да бара осигуреникот да прибави и други докази, ако тоа е неопходно потребно и оправдано.
- (3) Ако осигуреникот не ја изврши својата обврска за известување на осигурувачот од став 1, точка 2 од овој член, должен е да му ја надомести на осигурувачот штетата која тој би ја имал поради тоа.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

член 12

- (1) Кога ќе ја прими пријавата за настанат осигуран случај, осигурувачот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена, да пристапи кон утврдување и проценка на штетата.

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ

член 13

1) Осигурувачот не е должен да надомести штета од било каков вид, ако таа е директно или индиректно предизвикана од:

1) Војна, инвазија, дејства на странски непријатели, непријателски или воени операции (без оглед дали војна е објавена или не), граѓанска војна, буна, револуција, востание, граѓански немири, имајќи го во предвид учеството во, или големината на востанието, воената или узурпаторската сила;

2) Некоје дејство на тероризам. За примена на ова исклучување дејство на тероризам значи дејство, кое вклучува, но не е ограничено на употреба на сила или насилство и/или закана со нив на лице или група на лица, без оглед дали дејствуваат сами или во корист на или во врска со било која организација(и) или влада(и) обврзани со политички, религиозни, идеолошки или етнички цели и причини, вклучувајќи и намера да се влијае на влада и/или да се изложи јавноста или дел од јавноста под страв;

3) Биолошка или хемиска контаминација. За примена на ова исклучување контаминација значи контаминирање, труење или превентива и/или ограничување на употреба на објект поради влијание на хемиски и/или биолошки материи;

4) Проектили, бомби, гранати и воено-експлозивни средства.

(2) Исклучени се: штети, загуби, трошоци и надоместоци од секаков вид директно или индиректно настанати од, како последица или во врска со дејство превземено за контрола, превенција, санирање, угушување или на било кој начин се однесува на точките 1),2),3) и 4) од став 1 од овој член.

(3) Ако осигурувачот потврди дека поради исклучочите од став 1 или 2 од овој член, штетата, загубата, надоместокот или трошокот не се покриени со осигурувањето, товарот за докажување на спротивното паѓа на осигуреникот.

(4) Осигурувачот не е должен да надомести штета, ако таа е предизвикана намерно или со измама на договорувачот на осигурувањето, осигуреникот или корисникот на осигурувањето. Но, ако се остварил осигурен случај, осигурувачот е должен да ја надомести секоја штета предизвикана од некое лице за чии постапки осигуреникот одговара по било кој основ, без оглед на тоа дали штетата е предизвикана од немарност или намерно.

(5) Исто така исклучени се обврските на осигурувачот:

1) Во случај на штета предизвикана од електромагнетен импулс предизвикан од човек или на природен начин;

2) Во случај на индиректна штета, на нематеријални губитоци во врска со осигурениот случај, со губиток на заработката и казните;

3) За директна или индиректна штета на други апарати и уреди;

4) За отклонување на помали недостатоци, особено на оние штети предизвикани заради гребење и рибане и други недостатоци на изгледот на апаратот за домаќинство, кои не влијаат на техничката исправност на апаратот или уредот;

5) За редовно одржување, чистење, и други услуги;

6) За недостатоци во надворешниот дизајн, производството или за други недостатоци кои подлежат на обврска на производителот да ги повлече од пазарот, таканареченото нашироко распространето повлекување на производи на глобално ниво (epidemic or pandemic recalls);

7) За било кој вид на одговорност на производителот на апаратот за домаќинство;

8) Доколку осигуреникот самостојно ги отстрани недостатоците или штетата;

9) Промени кои ги направиле самите корисници а кои не се во согласот со упатството за употреба на уредот.

10) Доколку осигуреникот не постапи согласно неговите обврски наведени во член 11, став (1), точка 2)

- 11) Доколку ист недостаток се повтори на веќе направена поправка за која гаранција дава овластениот сервис.
- 12) За дополнителните трошоци за подобрување на апаратите за домаќинство во текот на поправката.
- 13) За сите случаи кога основната гаранција не важи или истата се исклучува а кои се наведени во основните гарантни услови.
- 14) Оштетувања и трошоци настанати при транспорт до сервисот;
- 15) Непочитување на инструкциите од производителот;
- 16) Штети настанати поради корозија, оксидација, оформување на рѓа, затнување или нечистотија или од постепено распаѓање на опремата;
- 17) Несоодветна инсталација, нестручно ракување или несоодветно одржување;
- 18) Отстапувања во напонот на електричната мрежа, удар на гром и пропратни појави, виша сила, елементарни непогоди, злонамерни постапки на трети лица;
- 19) Надворешни влијанија, како влага, вода, топлина, вибрации, електромагнетни импулси, прашина и други услови на надворешната средина;
- 20) Редовната употреба на производот, физичко трошење и абење на делови кои по своите својства се трошат со употреба;
- 21) Користење на софтвер на други приклучни производи, делови или потрошни материјали кои не се во согласност со спецификацијата на производот;
- 22) Компјутерски вируси, програмирање, програмски и софтверски грешки, расипување на пиксели;
- 23) Опрема која никогаш не била покриена со законска гаранција;
- 23) Оштетување на потрошни делови настанати како последица на нивна употреба, додатна опрема и потрошни делови кои не се покриени со законската гаранција од штетувања, расипувања, пропусти и грешки кои можат да се препишат на надворешни причини (причини вон апаратот) грешки кои произлегуваат од промените во однос на оригиналната инсталација и карактеристиките на опремата што ја опфаќа;
- 24) Гумени делови
- 25) Дефекти што влијаат на делови што се спротивни на оние препорачани од производителот;
- 26) Содржина на артиклите (намирници, облека, и тн.) и сите датотеки, софтвери или податоци содржани во хард дисковите;
- 27) Постапување на вградената опрема (опрема која не е вградена од страна самиот производител или овластениот сервис);
- 28) Штета настаната поради неправилно ракување, почнувајќи од неадекватно одржување на опремата и последици од истото;
- 29) Поправки или оштетувања на осигураната опрема, после поправка извршена од страна на поединци, освен доколку не е изведена од страна на одобрени сервисери од страна на продавачот или производителот;
- 30) Надоместоци или издатоци за утврдување на оштетувањата и проценка за висината на поправката. (трошоци за дефектажа, вештачења, проценки, адвокатски трошоци и др)
- 31) Штета настаната при извршување на кривично дело, прекршок, или било кои други противправни дејства од страна на осигуреникот или било кое друго лице;
- 32) Последици од цепење на јадро на атомот;
- 33) Промена на сликата која произлегува од расипување на пикселите;
- 34) Оштетувања поради старост на електричните компоненти, освен доколку истите се првично вградени од самиот производител;
- 35) Оштетувања на софтверот, трошоци за реконструкција на информативниот систем и податоците кои се наоѓаат во меморијата на централната процесорска единица;
- 36) Латентни дефекти;
- 37) Последица на нематеријални дефекти, вклучително и нематеријални саботажии;
- 38) Дефекти кои се однесуваат на додатна опрема, како што се надворешни дренажни цевки и кабли за напојување, поврзување на каблите, антени, слушалки, надворешни уреди (тастатура, маус, таблети, џоистици и тн.) и конечно мрежни и комуникациски периферни уреди (модем, рутер и тн.);

- 39) Оштетувања од естетско значење а кои не влијаат на самото користење на производот и неговата основна намена (козметички дефект);
- 40) Компоненти и резервни делови кои не се одобрени од производителот;
- 41) Нарушувања на приватни податоци во софтверот и датотеката а врз основа на кои може да дојде барање за надомест на штета;
- 42) Штети настанати со намера или грубо невнимание.

ВИСИНА НА НАДОМЕСТОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ

член 14

- (1) Осигурувачот е во обврска да го исплати надомест од осигурувањето за штетата предизвикана со настанување на осигурениот случај по одредбите на овие услови.
- (2) Висината на надоместот се утврдува:
 - 1) Во случај на поправка на недостаток или штета на апаратот за домаќинство, осигурувачот е должен да ги надомести трошоците за поправка, според цената на материјалите и работната рака како и транспортните трошоци настанати во врска со осигурениот случај во време на настанување на осигурениот случај,
 - 2) Во случај да поправката на апаратот за домаќинство не е технички можна или е економски неоправдана (тотална штета), бидејќи трошоците за поправка се повисоки од вредноста на апаратот, висината на надомест се утврдува во висина на вредноста на осигурениот предмет во моментот на настанување на осигурениот случај.
- (3) Износот на надоместот не може да биде поголем од штетата што осигуреникот ја претрпел со настанувањето на осигурениот случај.

ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ

член 15

- (1) Кога ќе настане осигурен случај, осигурувачот е должен да го исплати надоместот или сумата определена со договорот во договорениот рок, кој не може да биде подолг од 14 дена, сметајќи од кога осигурувачот добил известување дека настанал осигуран случај.
- (2) Ако за утврдување на постоењето на обврската на осигурувачот или на нејзиниот износ е потребно извесно време, овој рок почнува да тече од денот кога е утврдено постоењето на неговата обврска и нејзиниот износ.
- (3) Ако износот на обврската на осигурувачот не биде утврден во рокот одреден во став 1 на овој член, осигурувачот е должен на барање од овластено лице да го исплати износот на неспорниот дел од својата обврска на име аванс.
- (4) Осигурувачот за еден ист апарат може да плати надомест на штета најмногу до три пати во текот на траењето на осигурувањето на продолжената гаранција.
- (5) Во случај на тотална штета, оштетениот апарат за домаќинство преоѓа во сопственост на осигурувачот.

ВРАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

член 16

- (1) Ако осигурениот предмет биде уништен пред почетокот на обврската на осигурувачот, на договорувачот на осигурувањето му се враќа износот на платената премија.
- (2) Ако осигурениот предмет биде уништен по отпочнувањето на обврската на осигурувачот од ризиците што не се опфатени во осигурувањето, на договорувачот на осигурувањето му се враќа износот на премијата за неискористеното времетраење на осигурувањето.
- (3) Ако осигурениот предмет биде уништен по отпочнувањето на обврската на осигурувачот од ризиците опфатени со осигурувањето, на осигурувачот му припаѓа целиот износ на премијата за тековната година на осигурувањето, односно за договореното времетраење на осигурувањето.

(4) Со престанување на договорот за осигурување во сите други случаи пред истекот на времето за кое премијата е платена, премијата му припаѓа на осигурувачот само до завршетокот на денот до кога тој бил во обврска, освен ако не е поинаку договорено.

ПРЕТСТАВКИ ОД ОСИГУРЕНИЦИ

член 17

(1) Осигуреникот, корисникот на осигурување или трето оштетено лице има право да поднесе претставка до друштвото за осигурување доколку смета дека друштвото не се придржува кон одредбите од договорот за осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурување.

(2) Друштвото за осигурување е должно да се произнесе по претставката на осигуреникот/корисникот на осигурувањето/трето оштетено лице во рок од 30 дена од денот на поднесување на претставката.

(3) Доколку не е задоволен од одговорот на друштвото за осигурување или ако друштвото за осигурување не одлучи и писмено не го извести во рокот од 30 дена од денот на поднесувањето на претставката, осигуреникот/корисникот на осигурување/третото оштетено лице има право да поднесе претставка/жалба до Агенцијата за супервизија на осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон.

ПОСТАПКА НА ВЕШТАЧЕЊЕ

член 18

(1) Секоја од договорните страни може да бара одредени спорни факти да ги утврдат вештачи. Барањето се доставува во писмена форма до другата договорна страна. Ако другата договорна страна се сложува со тоа, се пристапува кон постапка на вештачење.

(2) Секоја договорна страна писмено именува свој вештак. Избраните вештачи пред почетокот на работата избираат трет вештак, како претседател кој не може да биде од редовите на лицата кои се во работен однос со осигурувачот и осигуреникот.

(3) Вештачите му предаваат на осигурувачот и осигуреникот по еден примерок од својот писмен наод во определен рок. Ако наодите на вештачите меѓусебно отстапуваат, осигурувачот, нивните писмени наоди веднаш ќе му ги предаде на третиот вештак, кој своето стручно мислење го дава само во границите на констатациите од двата вештачи.

(4) Констатациите на вештачите се задолжителни за двете страни.

(5) Секоја договорна страна ги сноси трошоците за вештакот што го бира и половина од трошоците за третиот вештак.

НАДЛЕЖНОСТ ВО СЛУЧАЈ НА СПОР

член 19

(1) Во случај на спор помеѓу договорувачот на осигурувањето, осигуреникот и осигурувачот, надлежен е стварно надлежниот суд според местото на седиштето на осигурувачот.

НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

член 20

(1) Сите известувања и пријави што договорувачот на осигурувањето е должен да ги направи во смисла на одредбите од овие и други услови на осигурување, задолжително треба писмено да се потврдат ако се направени усно, преку телефон, телеграма или на било кој друг начин.

Како ден на приемот на известувањето, односно пријавата ќе се смета денот кога е примено известувањето, односно пријавата. Ако известувањето односно пријавата се испраќа препорачано, како ден на приемот ќе се смета денот на предавањето во пошта.

(2) Спогодбите што се однесуваат на содржината на договорот важат само ако писмено се склучени.

ПРОМЕНА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

член 21

(1) Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот за: промена на адресата на живеење, односно седиштето, промена на своето име или презиме, односно називот на фирмата, промена на трансакциска сметка, промена на телефонски број за контакт, во рок од 15 дена од денот на настанување на промената.

(2) Доколку осигуреникот ги променил личните податоци наведени во точка 1 од оваа одредба, а за тоа не го известил осигурувачот, осигурувачот известувањето кое мора да му го соопшти на осигуреникот ќе го испрати на адресата на неговото последно живеалиште или седиште или ќе го адресира на последното познато име и презиме, односно назив на фирма.

(3) Ако договорувачот на осигурувањето не го откаже договорот за осигурување во рокот од став 2 од овој член, договорот за осигурување во почетокот на наредниот период на осигурувањето се менува во сообразност со извршените измени во Условите за осигурување, односно Тарифата на премии.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

член 22

[1] Договорувачот на осигурувањето - физичко лице, односно осигуреникот му дозволува на осигурувачот согласно прописите што го регулираат осигурувањето, правата на потрошувачите и заштитата на личните податоци, да ги обработува неговите лични податоци од договорот за осигурување во земјата и во странство. Осигуреникот му дозволува на осигурувачот за потребите за спроведување на договорот за осигурување да собира и обработува податоци за неговата здравствена состојба во земјата и во странство, вклучувајќи со тоа и овластените лица на осигурувачот да ја обработуваат здравствената документација на осигуреникот, да ги доставуваат податоците до осигурувачот како и проверка на точноста и промените на личните податоци во здравствените установи и други правни и физички лица, кои располагаат со тие податоци.

(2) Договорувачот на осигурувањето - физичко лице, односно осигуреникот му дозволува на осигурувачот и неговиот договорен обработувач на личните податоци во согласност со прописите што ја регулираат заштитата на личните податоци, да ги користи личните податоци од првиот став на овој член, само за потребите за спроведување на договорот за осигурување. Договорувачот на осигурувањето му дозволува на осигурувачот согласно со прописите што ја регулираат заштитата на личните податоци, да ги користи личните податоци од првиот став на овој член, освен податоците за здравствената состојба, во цели за обработка и непосреден маркетинг за себе и поврзани друштва во земјата и странство.

(3) Договорувачот на осигурувањето - физичко лице, односно осигуреникот може доволата од претходниот став на овој член во секој момент бесплатно, трајно или привремено да ја отповика со писмено барање, пратено на адреса на осигурувачот.

(4) Личните податоци од став 1 и 2 од овој член освен податоците за здравствената состојба можат да ги обработуваат и овластени лица за застапување и посредување како и договорните обработувачи на лични податоци.

ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ЧУВАЊЕНА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

член 23

(1) Личните податоци осигурувачот ги чува во согласност со прописите за заштитата на личните податоци и интерните акти за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.

РОКОВИ ЗА ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

член 24

Осигурувачот ги чува личните податоци се до исполнување на целта за којашто се собрани и до исполнување на сите договорни права и обврски, односно до истекот на законски пропишаните рокови. Рокот во кој ќе се чуваат личните податоци зависи од законската обврска за чување на податоците, видот на склучениот договор за осигурување, времетраењето на договорот, обработка на барања за оштета, како и роковите за застареност на побарувањата.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

член 25

Личните податоци вообичаено се обработуваат во Р. С. Македонија. Личните податоци ќе бидат достапни и на примателите во трети земји или меѓународни организации тогаш кога тоа е потребно за склучување и извршување на договорите за осигурување (на пр. за реосигурување, при барања за штета случена во друга држава, и слично) само доколку од страна на Европската Унија или Агенцијата за заштита на личните податоци е утврдено дека во конкретната држава постои соодветно ниво на заштита на личните податоци.

Доколку во третата држава или меѓународна организација не постои соодветно ниво на заштита на лични податоци, Осигурувачот ќе може да го изврши преносот само доколку обезбеди соодветни мерки за заштита на овие податоци во согласност со законот.

ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

член 26

Во согласност со Законот за заштитата на личните податоци, субјектот на податоците ги има следниве права:

- право на пристап до личните податоци;
- право на исправка на неточни или нецелосни лични податоци;
- право на бришење;
- право на ограничување на обработката;
- право на преносливост на податоците;
- право на приговор, опишано во член 29 од овие услови
- право на повлекување на согласноста за обработка на лични податоци, кога обработката е заснована на согласност.

Овие права субјектот на личните податоци може бесплатно да ги оствари контактирајќи го Офицер за заштита на личните податоци на следната адреса: pravna.sluzba@crosig.mk Кроација Осигурување АД - Друштво за неживотно осигурување Скопје Седиште: ул. „Железничка“ бр.41, Скопје email: contact@crosig.mk

член 27

Доколку субјектот на податоците дал согласност за обработка на лични податоци, тој може да ја повлече согласноста во секое време, целосно или делумно, во согласност со Законот за заштита на личните податоци, со тоа што повлекувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката на личните податоци пред повлекување на согласноста.

Осигурувачот личните податоци кои ги обработува врз основа на согласност, ќе престане да ги обработува во најбрз можен рок по добивањето на известувањето за повлекување на согласноста.

ПРИМЕНА НА ЗАКОН

член 28

- (1) За односите помеѓу Осигуреникот на една страна и Осигурувачот од друга страна, се применуваат и одредбите од Законот за облигациони односи (300).

НАДЛЕЖЕН ОРГАН**член 29**

- (1) Надлежен орган за супервизија врз работењето на друштвото за осигурување е Агенцијата за супервизија на осигурување, до која Осигуреникот/корисникот на осигурувањето/третото оштетено лице може да достави претставка/жалба во однос на друштвото за осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување.

ДАТУМ НА ПРИМЕНА**член 30**

- (1) Овие услови влегуваат во сила и ќе се применуваат од 15.03.2025 година.

**Кроација Осигурување АД –
Друштво за неживотно осигурување Скопје
Претседател на Одбор на директори
Роберт Вучковиќ**